




ВАЖНИ ИНФОРМАЦИИ ЗА БЕЗБЕДНО УПРАВУВАЊЕ СО ДРОНОВИ



Не смеете да го летате вашиот дрон на висина повисока од 120 метри (400 стапки) од површината на земјата.



Вашиот дрон мора да го чувате најмалку 30 метри подалеку од други лица.



Мора да се наоѓате намалку 5,5 км подалеку од контролирани аеродроми.



Секогаш мора да летате само еден дрон.



Не смеете да го летате дронот врз или над луѓе или во густо населени места. Тука може да се вклучуваат плажи, паркови, настани на отворено, или спортски игралишта на кои се одржува натпревар.



Мора да го летате дронот само преку ден и држете го во визуелната линија на видното поле. Тоа значи дека секогаш можете да го видите дронот со сопствените очи (не преку некоја опрема).



Не смеете да го летате дронот преку или во близина на места каде ќе ја засегате јавната безбедност или каде се во тек ургентни операции. Ова може да вклучува ситуации како, на пример, места на сообраќајна несреќа, полициски операции, пожар или гаснење на пожар, и потрага и спасување на лица.



Илегално е да го летате дронот за пари или економски надоместок освен ако имате лиценца за пилоти на дронави, или ако летате дрон за кој не важат ограничувањата и кој е од класата на дронави со тежина под 2 кг. (sub 2kg) или дрон во сопственост на приватен земјопоседник.



Запамтете, не смеете да управувате со дронот на начин кој може да предизвика ризик за друг воздухоплов, лице или имот.



Почитувајте ја личната приватност. Не снимајте или фотографирајте луѓе без нивна дозвола – со тоа може да ги прекршувате државните закони.

Според новите правила што ќе стапат на сила, пилотите на дронави ќе мора да имаат важечка акредитирана лиценца за пилоти на дронави и ќе мора да го пријават секој дрон со тежина над 250 гр. За да дознаете повеќе, отидете на casa.gov.au/drone